

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Чешка спорителна, а.с., со седиште во Олбрачтова 1929/62, 14000 Прага 4, Република Чешка, преку полномошник Андреа Лазаревска, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 25.11.2020 година, го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување од страна на Чешка спорителна, а.с., со седиште во Олбрачтова 1929/62, 14000 Прага 4, Република Чешка на единствена контрола врз одредени средства од малопродажните и комерцијалните банкарски активности на Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ, со седиште во Шпаркасенплац 3, 3910 Цветл, Австрија и регистарски број ФН 36924 а извршена во Република Чешка преку филијалата на Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ во Чешка регистрирана под името "Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ" и со регистрирана канцеларија во Клаштерска 126, Линдичув Храдец II, поштенски код: 377 01 Република Чешка и регистарски бр. А 2482., иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 20.10.2020 година, а дополнето на 21.10.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) од страна на Чешка спорителна, а.с., со седиште во Олбрачтова 1929/62, 14000 Прага 4, Република Чешка е доставено известување за концентрација која се однесува на стекнување од страна на Чешка спорителна, а.с., Чешка на единствена контрола врз одредени средства од малопродажните и комерцијалните банкарски активности на Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ, со седиште во Шпаркасенплац 3, 3910 Цветл, Австрија и регистарски број ФН 36924 а извршена во Република Чешка преку филијалата на Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ во Чешка регистрирана под името "Валдфиртлер Шпаркасе Банк АГ" и со регистрирана канцеларија во Клаштерска 126, Линдичув Храдец II, поштенски код: 377 01 Република Чешка и регистарски бр. А 2482.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополанат го

утврди следното:

### **Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:**

Чешка спорителна, а.с., е дел од Групацијата на друштва Ерсте ("Ерсте Груп"), предводена од Ерсте Груп Банк АГ (*Erste Group Bank AG*), со регистрирана канцеларија во Ам Белведере 1, 1100 Виена, Австрија (*Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria*) ("ЕГБ") ("*EGB*"). Ерсте Груп е еден од најголемите даватели на финансиски услуги во седум земји во Централна и Источна Европа, вработува околу 47.000 лица и опслужува повеќе од 16,1 милиони клиенти. Основната дејност на Ерсте Груп во Северна Македонија е обезбедување банкарски услуги на физички лица и корпоративни клиенти.

Ерсте Груп има пет регистрирани субјекти во Северна Македонија:

- Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, регистарски бр. 4558669, со седиште на ул. Македонија бр.34, Скопје и регистрирана дејност: друго монетарно посредување;

- Шпаркасе Лизинг ДОО Скопје, регистарски бр. 6472958, со седиште на ул. Македонија бр.9/11 Скопје и регистрирана дејност:финансиски лизинг;

- С-АМЦ1 ДООЕЛ Скопје, регистарски бр. 7002947, со седиште на ул. Македонија бр.9/11 Скопје и регистрирана дејност:купување и продажба на сопствен недвижен имот ;

- ФД Динерс Клуб Интернационал Мак ДООЕЛ., регистарски бр. 4456700, со седиште на Кеј 13-ти Ноември ГТЦ бр.2-2/, Скопје и регистрирана дејност:останати деловни помошни услужни дејности;  
и

- Охридска банка АД Скопје, регистарски бр. 5004756, со седиште на ул. Орце Николов, бр.54, Скопје и регистрирана дејност:друго монетарно посредување.

Целниот бизнис опфаќа одредени средства поврзани со малопродажни и комерцијални банкарски услуги на Валдфиртлер извршени во Република Чешка преку Валдфиртлер ЦЗ. Целниот бизнис дава банкарски услуги на поединци, претприемачи (особено мали бизниси), земјоделци и јавни институции и непрофитниот сектор во Република Чешка.

Целниот бизнис нема никакви средства или активности во Северна Македонија и не генерира обрт во Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Проф. д-р Владимир Наумовски**